

Јавното здравје во Македонија и Ромите: Како досега и како понатаму ?

22 Јануари 2009, Холидеј Ин Скопје

АГЕНДА

- 10:00 – 10:20** Поздравен говор
-
- 10:20 – 10:30** Вовед
М-р Неда Милевска – Костова, Центар за регионални истражувања и соработка "Студиорум"
- 10:30 – 11:45** Предизвици во имплементација на законите, политиките и плановите во однос на обезбедување здравствени услуги кај ромската заедница во Македонија
- Координација на програмите, проектите и активностите во областа здравство наменети за ромската заедница, **претставник од Влада на РМ**
 - Практики и механизми за адресирање на проблемите од здравствена заштита кај маргинализирани групи (**г-ѓа Мјелма Мехмети, Шеф на кабинет на Министерот за здравство**)
 - Претставки до Народниот правобранител кои се однесуваат на правата од областа на здравствената заштита, (**г-ѓа Невенка Крушаровска претставник на канцеларијата на Народниот Правобранител**)
 - Остварување на правото на здравствена заштита: генерален осврт на правните аспекти и случаи од практика (**г-дин Борјан Павловски, Асоцијација за промоција, солидарност и еднаквост на жените "ЕСЕ"**)
 - Искуството и резултатите при процесот на вакцинација (**г-ѓа Сарита Јашарова Асоцијација за промоција и заштита на правата на жените и децата "ЛИЛ"**)
 - Здравјето на жените Ромки (**г-ца Себихана Скендеровска, Национален Ромски Центар**)
 - Здравствени аспекти на групите од посебен интерес (КСР, ИКД, МСМ, итн), (**м-р Нинослав Младеновиќ, Лудвиг Болцман Институт за човекови права, и г-дин Влатко Деков, НВО ХОПС, Скопје**)
- 11:45 – 12:00** Кафе пауза

12:00 – 12:30

Презентација на позитивни практики/програми

- Улогата на здравствените медијатори во решавање на проблемите со пристапот до здравствена заштита во ромската заедница: од невладина иницијатива до интегрален дел на здравствениот систем во Романија (**г-ѓа Маријана Бучану**, Национална агенција за Ромите)
- Репродуктивно здравје на жените Ромки во Србија, здравствена едукација и превентивна здравствена заштита (**г-дин Марјан Муратович**, Центар за едукација и здравје "ЈАК-ЕР")
- Институционализација на адресирањето на ромските прашања и вклученост на локалната самоуправа во остварување на правото на пристап до здравствените услуги во општина Штип, Македонија (**г-дин Ерол Адемов**, Референт за решавање на прашања на припадниците на заедниците, општина Штип)

12:30 – 13:50

Дискусија: Можност за промени: Што и како понатаму?

13:50 – 14:00

Заклучоци препораки

14:00

Ручек